

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 105 Год. LXIII Понеделник, 3 септември 2007

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1369. Уредба за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа.....	2	1379. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	14
1370. Уредба за начинот на назначување (нотификација) на телата за оценка на сообразност во Европската комисија..	3	1380. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	14
1371. Уредба за содржината на известувањето и постапката за известување преку системот за брзо информирање за производите кои претставуваат сериозна опасност.....	11	1381. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	14
1372. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижни ствари.....	11	1382. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	15
1373. Одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2007 година.....	12	1383. Одлука за начинот и постапката на вршење надзор над банките и штедилниците во доменот на заштитата на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити.....	16
1374. Решение за именување заменици на претседателот и членовите на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија.....	12	1384. Одлука за методологијата за пресметување годишна стапка на вкупните трошоци.....	17
1375. Решение за давање согласност на Одлуката за разрешување на директорот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	12	1385. Одлука за начинот на работење на филијала на странска банка.....	22
1376. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	13	1386. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за начинот на отворање девизни сметки на резиденти.....	23
1377. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за квалитетот на течните горива.....	13	1387. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти.....	24
1378. Решение за престанок на нотарската служба.....	13	Огласен дел	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1369.**

Врз основа на член 36, став (2) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2007 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА НАЧЕЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА
НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА**

**Член 1
Општа одредба**

1) Со оваа уредба се утврдуваат начелата за внатрешна организација на министерствата и органите во нивен состав, самостојните органи на државната управа, управните организации и стручните служби на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: „органи“), видовите на организациски единици, условите за нивното формирање и раководењето со организациските единици.

2) Оваа уредба се применува и во внатрешната организација на самостојните државни органи, општинската администрација и администрацијата на градот Скопје, доколку со закон не е поинаку утврдено.

**Член 2
Начела**

1) Во внатрешната организација на органите се применуваат следните начела:

- законитост, стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите и задачите,
- насоченост кон корисниците на услуги на органот,
- независност и одговорност при вршењето на службените задачи,
- еднообразност и хиерархиска поставеност на организациските единици,
- делегирање на овластувања, и
- меѓуресурска и меѓусекторска координација.

2) Примената на начелата од ставот (1) на овој член, се заснова на следните критериуми:

- надлежностите на органите утврдени со закон и процесите кои се одвиваат во органот, и
- видот, обемот, сложеноста на работите и задачите и нивната меѓусебна сродност и поврзаност.

**Член 3
Акти за внатрешна организација**

1) Со актите за внатрешна организација се уредуваат:

- видот и бројот на организациските единици на органот,
- делокругот на работа на организациските единици, нивната одговорност и меѓусебни односи, и
- начините и формите на раководење (колегиуми, совети и сл.) и нивните надлежности и одговорности.

2) Составен дел на актите за внатрешна организација е графички приказ на организацијата на органот (органограм).

**Член 4
Организациски единици**

1) Во органите се формираат следните организациски единици: сектори, одделенија и проектни единици.

2) При формирањето на организациските единици во органите, не може да има преклопување на нивниот делокруг на работа.

**Член 5
Сектори**

1) Заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани подрачја/функции од надлежност на органот, како и заради организирање, следење и координирање на работите од надлежност на одделенијата во негов состав и унапредување на нивната меѓусебна соработка, се формира сектор.

2) Во седиштето на органите се формираат најмалку два сектори.

3) Надвор од седиштето на органот, може да се формираат сектори организирани на регионален принцип.

4) Во состав на еден сектор влегуваат најмалку две одделенија.

5) Со секторот раководи раководител на сектор, кој за својата работа му одговара на секретарот односно функционерот кој раководи со органот во кој не се именува секретар.

**Член 6
Одделенија**

1) Заради непосредно извршување на: нормативно правни, управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, управни, управни-надзорни, информативно-документарни, информативно-комуникациски, оперативни, материјално-финансиски, инвестициски, информатичко-технолошки, стручно-административни, како и други работи, во органите се формираат одделенија.

2) Одделение се формира доколку за спроведување на определена функција може да се систематизираат најмалку пет работни места, сметајќи го и раководителот на одделението.

3) Со одделението раководи раководител на одделение, кој за својата работа му одговара на раководителот на секторот. Во случај на отсуство или спреченост на раководителот на одделението, со одделението раководи стручен државен службеник со највисоко звање во одделението, кој го определува раководителот на секторот.

**Член 7
Подрачни одделенија**

1) Заради поедноставување на достапот при остварувањето на правата и интересите на граѓаните, кои се во надлежност на органот, може да се формираат подрачни одделенија надвор од седиштето на органот.

2) Подрачните одделенија се организираат во состав на сектор во седиштето на органот или во секторите организирани на регионален принцип, според надлежностите утврдени со закон.

3) Бројчаните ограничувања од ставот (2) на членот 6 од оваа уредба, кај подрачните одделенија не се применуваат.

4) Во актот за внатрешна организација на органот, се уредуваат седиштето на подрачните одделенија и подрачјето за кое се формирани.

**Член 8
Одделенија за стратешко планирање, креирање политики и следење**

1) Во министерствата, надвор од секторите, се формира одделение за стратешко планирање, креирање политики и следење, кое за својата работа непосредно му одговара на државниот секретар.

2) Бројчаните ограничувања од ставот (2) на членот 6 од оваа уредба, кај одделенијата за стратешко планирање, креирање политики и следење, не се применуваат.

3) Одредбата од ставот (1) на овој член не ја исклучува можноста за формирање на сектор за стратешко планирање, креирање политики и следење.

Член 9**Одделенија за управување со човечки ресурси**

1) Во органите, освен во органите во состав на министерствата кои немаат својство на правно лице, надвор од секторите, се формира одделение за управување со човечки ресурси, кое за својата работа непосредно му одговара на секретарот односно на функционерот кој раководи со органот во кој не се именува секретар.

2) Бројчаните ограничувања од ставот (2) на членот 6 од оваа уредба, кај одделенијата за управување со човечки ресурси, не се применуваат.

3) Одредбата од ставот (1) на овој член не ја исклучува можноста за формирање на сектор за управување со човечки ресурси.

Член 10**Одделенија за внатрешна ревизија**

1) За независно извршување на работите поврзани со внатрешната ревизија, во органите, надвор од секторите, се формира одделение за внатрешна ревизија, кое за својата работа непосредно му одговара на функционерот кој раководи со органот.

2) Бројчаните ограничувања од ставот (2) на членот 6 од оваа уредба, кај одделенијата за внатрешна ревизија, не се применуваат.

3) Одредбата од ставот (1) на овој член не ја исклучува можноста за формирање на сектор за внатрешна ревизија кој за својата работа непосредно му одговара на функционерот кој раководи со органот.

Член 11**Проектни единици**

1) Заради спроведување на определен проект, се формираат проектни единици како одделенија, на определено време до завршување на проектот.

2) Вработените во проектните единици се вработуваат на определено време, кое не може да биде подолго од времетраењето на проектот.

Член 12**Други организациски единици**

Други организациски единици, освен утврдените во членот 4 од оваа уредба, може да се формираат во следните органи:

- Министерство за внатрешни работи
 - Управа за безбедност и контраразузнавање, и
 - Биро за јавна безбедност.
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 - Шумска полиција,
- Министерство за финансии
 - Царинска управа,
 - Управа за јавни приходи, и
 - Финансиска полиција.
- Министерство за надворешни работи.

Член 13**Усогласување на актите за внатрешна организација**

Органите од член 1 на оваа уредба, ќе ги усогласат своите акти за внатрешна организација со одредбите на оваа уредба, во рок од шест месеци од денот на нејзиното влегување во сила.

Член 14**Престанок**

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/00 и 14/02).

Член 15**Влегување во сила**

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5112/1
29 август 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1370.

Врз основа на член 24 став 10 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/06 и 63/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.08.2007 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА НАЗНАЧУВАЊЕ (НОТИФИКАЦИЈА) НА ТЕЛАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ ВО ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со оваа уредба се уредува начинот на назначување (нотификација) на телата за оцена на сообразност во Европската комисија.

Член 2

Назначување (нотификација) во смисла на оваа уредба е акт за информирање на Европската комисија и на земјите-членки дека одредено тело за оцена на сообразност кое ги исполнува барањата е назначено (нотифицирано) за вршење на оцена на сообразност во согласност со техничките прописи (во натамошниот текст: нотификација).

**II. НАЧИН НА НОТИФИКАЦИЈА НА ТЕЛАТА
ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ**

Член 3

Нотификацијата на телата за оцена на сообразност се врши врз основа на критериумите за компетентност што се утврдени во техничките прописи, а кои особено се однесуваат на:

1. расположивост со стручен персонал и со опрема;
2. независност и непристрасност во однос на субјектите што се директно или индиректно поврзани со производот (дизајнерот, производителот, овластениот претставник на производителот, снабдувачот, склопувачот, монтерот и корисникот);
3. техничка компетентност на стручниот персонал што е значајна за производите и за постапките за оцена на сообразноста;
4. чување на професионалната тајност и на интегритетот и
5. плаќање на осигурувањето за професионална одговорност.

Член 4

Телата за оцена на сообразност, што ги исполнуваат барањата за вршење на оцена на сообразност, во согласност со техничките прописи и со принципите утврдени со Одлуката 93/465/ЕЕЗ, може да се нотифицираат за една или за повеќе од следните постапки за оцена на сообразност на производите:

1. внатрешна контрола на производството (Модул "А");
2. внатрешна контрола во производството со надзор на конечната оцена (Модул "А1");
3. ЕС испитување на тип (Модул "В");
4. сообразност со тип (Модул "С");
5. обезбедување на квалитет во производството (модул "Д");
6. обезбедување на квалитет на производот (модул "Е");

7. верификација на производ (модул "F");
8. верификација на единица (модул "G") и
9. целосно обезбедување квалитет (модул "H").

Член 5

Со нотификацијата се бара од страна на Европската комисија да се распредели број за идентификација на телата за оцена на сообразност.

Секое тело за оцена на сообразност добива единствен број за идентификација без оглед на бројот на техничките прописи за кои е нотифицирано.

Член 6

Министерството за економија треба да го нотифицира телото за оцена на сообразност во рок од три месеци од денот на распределувањето на бројот за идентификација.

Ако во рокот од став 1 на овој член, Министерството за економија не го нотифицира телото за оцена на сообразност од страна на Европската комисија може да се повлече бројот за идентификација што е распределен за телото.

Член 7

Нотификацијата на телата за оцена на сообразност се врши кога сите барани информации и бројот за идентификација што е предходно распределен на секое од телата, се испратени од страна на Министерството за економија преку Постојаното претставништво на Република Македонија во Брисел до Европската комисија (Генералниот секретаријат) и до земјите-членки преку нивните постојани претставништва.

Нотификацијата од став 1 на овој член ги содржи особено следните информации:

1. назив и седиште на телата за оцена на сообразност со детали за опфатениот асортиман на производи и употребените критериуми за квалификација во постапката за нотификација и
2. јасно определување на постапките за оцена на сообразност за кои телата за оцена на сообразност се нотифицираат.

Член 8

Ако нотифицираното тело за оцена на сообразност престанало да ги исполнува барањата утврдени во техничките прописи и неговото решение за овластување е укинато, од страна на Министерството за економија се повлекува неговата нотификација.

За повлекување на нотификацијата од став 1 на овој член, од страна на Министерството за економија се информираат Европската комисија и земјите-членки согласно постапката утврдена во член 7 од оваа уредба.

Во случајот од став 1 на овој член, од страна на Министерството за економија се превземаат соодветни мерки за обезбедување на друго нотифицирано тело за оцена на сообразност да продолжи да ги обработува предметите на телото која нотификација е повлечена.

Член 9

Одредбите на членовите од 3 до 8 на оваа уредба соодветно се применуваат и за нотификација на телата за оцена на сообразност на државите членки на Европскиот економски простор.

III. ПОСТАПКИ ЗА КОИ СЕ НОТИФИЦИРААТ ТЕЛАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

1. Внатрешна контрола на производството (Модул "A")

Член 10

Внатрешна контрола на производството (Модул "A") е постапка со која производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија кој ги спроведува обврските од член 11 на оваа уредба, гарантира и изјавува дека производите ги задоволуваат барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да стави СЕ ознака на секој производ и да изготви писмена изјава за сообразност.

Член 11

Производителот треба да подготви техничка документација, која е наведена во член 12 од оваа уредба и, или производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија, треба да ја чува на располагање најмалку 10 години откако е произведен последниот производ за инспекциски потреби на надлежните државни органи.

Во случај кога ниту производителот, ниту неговиот овластен претставник немаат седиште во Европската унија, тогаш техничката документација ја чува на располагање, физичкото или правното лице што го пушта производот на пазарот во Европската унија.

Член 12

Техничката документација треба да овозможи оцена на сообразноста на производот согласно барањата утврдени со техничкиот пропис.

Доколку е потребно за да се оцени сообразноста, техничката документација од став 1 на овој член треба да го опфати проектирањето, производството и работата на производот.

Член 13

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија, треба да чува копија од изјавата за сообразност со техничката документација.

Член 14

Производителот треба да ги преземе сите потребни мерки за да осигури дека производствениот процес гарантира сообразност на произведените производи со техничката документација од член 11 од оваа уредба и со барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

2. Внатрешна контрола во производството со надзор на конечната оцена (Модул "A1")

Член 15

Внатрешна контрола во производството со надзор на конечната оцена (Модул "A1") се состои од модул A и следниве дополнителни барања:

- за секој произведен производ треба да бидат извршени еден или повеќе тестови на еден или повеќе специфични аспекти на производот од страна на производителот или во негово име и за негова сметка. Тестовите ги врши нотифицирано тело за оцена на сообразност избрано од страна на производителот.

- врз основа на одобрување од нотифицираното тело за оцена на сообразност, за време на производниот процес од страна на производителот треба да се поставува идентификациониот број на нотифицираното тело.

или:

- нотифицираното тело за оцена на сообразност избрано од страна на производителот треба да изврши или да обезбеди вршење на проверки на производот во неочекувани интервали. Соодветен примерок од конечните производи кој ќе биде земен на лице место од страна на нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да биде испитан и да се направат соодветни тестови согласно релевантниот(ите) стандард(и), или еквивалентни тестови, заради проверување на сообразноста на производот со релевантните барања од техничкиот пропис.

- во случаите кога еден или повеќе од испитаните производи не се во сообразност, нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да превземе соодветни мерки.

- проверката на производот треба да ги опфати следниве аспекти:

1. статистичкиот метод кој ќе биде применет,
 2. планот за земање примероци со своите оперативни карактеристики, итн.
- врз основа на одобрување од нотифицираното тело за оцена на сообразност, за време на производниот процес од страна на производителот треба да се поставува идентификациониот број на нотифицираното тело.

3. ЕС испитување на тип (Модул " В ")

Член 16

ЕС испитување на тип (Модул "В") е дел од постапката со која нотифицираното тело за оцена на сообразност утврдува и потврдува дека репрезентативниот примерок од производството е во согласност со одредбите на техничкиот пропис што се однесуваат на примерокот.

Член 17

Барањето за ЕС испитување на тип треба да биде поднесено од страна на производителот или од неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија до нотифицирано тело за оцена на сообразност по негов избор.

Барањето од став 1 на овој член треба да содржи:

- име, презиме и адреса или назив и седиште на производителот, а ако барањето го поднесува неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија, тогаш неговото име, презиме и адреса или назив и седиште,
- писмена изјава дека истото барање не е поднесено до ниедно друго нотифицирано тело за оцена на сообразност,
- техничка документација наведена во член 18 од оваа уредба.

Барателот треба да обезбеди на располагање на нотифицираното тело за оцена на сообразност репрезентативен примерок од производството кое се разгледува, (во натамошниот текст: „тип“), при што нотифицираното тело може да побара и други примероци ако е тоа потребно за тест-програмата.

Член 18

Техничката документација треба да обезбеди оцена на сообразноста на производот со барањата утврдени со техничкиот пропис.

Доколку е потребно за да се оцени сообразноста, техничката документација од став 1 на овој член треба да го опфати проектирањето, производството и работата на производот.

Член 19

Нотифицираното тело за оцена на сообразност при ЕС испитување на тип треба:

1. да ја испита техничката документација, да потврди дека типот бил произведен во согласност со истата и да изврши идентификација на елементите што се проектирани во согласност со релевантните одредби на стандардите, како и на тие што се проектирани без примена на одредбите од тие стандарди;
2. да изврши или да има извршено соодветни испитувања и потребни тестови за да провери дали решенијата усвоени од производителот се во согласност со суштествените барања утврдени со техничкиот пропис, таму каде што стандардите не се примениле;
3. да изврши или да има извршено соодветни испитувања и потребни тестови за да провери дали таму каде што производителот избрал да примени релевантни стандарди истите биле применети;
4. да се согласи со барателот за локацијата каде што ќе се извршат испитувањата и потребните тестови.

Член 20

Кога типот ги задоволува одредбите што се однесуваат на него од техничкиот пропис, тогаш нотифицираното тело за оцена на сообразност треба на барателот да му издаде ЕС сертификат за испитување на тип.

ЕС сертификатот од став 1 на овој член, треба да го содржи името, презимето и адресата или називот и седиштето на производителот, заклучоците од испитувањето, условите за негово важење и потребните податоци за идентификација на одобриениот тип.

Кон ЕС сертификатот од став 1 на овој член треба да се приложат релевантните делови од техничката документација и копија од тоа треба да чува нотифицираното тело за оцена на сообразност.

Ако нотифицираното тело за оцена на сообразност одбие да издаде ЕС сертификат за испитување на тип, тогаш нотифицираното тело треба на производителот да му даде детално објаснување за одбивањето.

Во случај на одбивање за издавање на ЕС сертификат за испитување на тип, производителот може да приговори до нотифицираното тело за оцена на сообразност.

Член 21

Барателот треба да го извести нотифицираното тело за оцена на сообразност што ја поседува техничката документација во врска со ЕС сертификатот за испитување на тип за сите модификации на одобриениот производ, а кои можат да бидат предмет на дополнително одобрување таму каде што тие влијаат врз сообразноста со суштествените барања или со предвидените услови за употреба на производот.

Дополнителното одобрение од став 1 на овој член треба да биде дадено во форма на дополнување на оригиналниот ЕС сертификат за испитување на тип.

Член 22

Секое нотифицирано тело за оцена на сообразност треба да ги информира и другите нотифицирани тела за релевантни информации во врска со:

- издадени ЕС сертификати за испитување на тип и
- повлечени ЕС сертификати за испитување на тип.

Член 23

Нотифицираните тела за оцена на сообразност можат да добијат копии од ЕС сертификатите за испитување на тип и/или нивните дополнувања, како и да им бидат достапни и прилозите кон ЕС сертификатите.

Член 24

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да ја чува техничката документација заедно со копии од ЕС сертификатите за испитување на тип и нивни дополнувања најмалку 10 години откако е произведен последниот производ.

Во случај кога ниту производителот, ниту неговиот овластен претставник немаат седиште во Европската унија, тогаш техничката документација ја чува на располагање, физичкото или правното лице што го пушта производот на пазарот на Европската унија.

4. Сообразност со тип (Модул " С ")

Член 25

Сообразност со тип (Модул "С") е дел од постапката со која производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија гарантира и изјавува дека производите се во сообразност со типот опишан во ЕС сертификатот за испитување на тип и дека ги задоволуваат барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да стави СЕ ознака на секој производ и да изготви писмена изјава за сообразност.

Член 26

Производителот треба да ги превземе сите потребни мерки за да осигури дека производствениот процес гарантира сообразност на произведените производи со типот онака како што е опишан во ЕС сертификатот за испитување на тип и со барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

Член 27

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да чува копија на изјавата за сообразност најмалку 10 години откако е произведен последниот производ.

Во случај кога ниту производителот, ниту неговиот овластен претставник немаат седиште во Европската унија, тогаш техничката документација ја чува на располагање, физичкото или правното лице што го пушта производот на пазарот на Европската унија.

Член 28

Покрај постапката од членовите 25, 26 и 27 на оваа уредба, Модулот "С" може да се состои и од следниве дополнителни барања:

- за секој произведен производ треба да бидат извршени еден или повеќе тестови на еден или повеќе специфични аспекти на производот од страна на производителот или во негово име и за негова сметка. Тестовите ги врши нотифицирано тело за оцена на сообразност избрано од страна на производителот.

- врз основа на одобрување од нотифицираното тело за оцена на сообразност, за време на производниот процес од страна на производителот треба да се поставува идентификациониот број на нотифицираното тело.

или:

- нотифицираното тело за оцена на сообразност избрано од страна на производителот треба да изврши или да обезбеди вршење на проверки на производот во неочекувани интервали. Соодветен примерок од конечните производи кој ќе биде земен на лице место од страна на нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да биде испитан и да се направат соодветни тестови согласно релевантниот(ите) стандард(и), или еквивалентни тестови, заради проверување на сообразноста на производот со релевантните барања од техничкиот пропис.

- во случаите кога еден или повеќе од испитаните производи не се во сообразност, нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да превземе соодветни мерки.

- проверката на производот треба да ги опфати следниве аспекти:

1. статистичкиот метод кој ќе биде применет,

2. планот за земање примероци со своите оперативни карактеристики, итн.

- врз основа на одобрување од нотифицираното тело за оцена на сообразност, за време на производниот процес од страна на производителот треба да се поставува идентификациониот број на нотифицираното тело.

5. Обезбедување на квалитет во производството (Модул "D")

Член 29

Обезбедување на квалитет во производството (модул "D") е постапка со која производителот, кој ги исполнува обврските утврдени во член 30 од оваа уредба, гарантира и изјавува дека производите се во сообразност со типот опишан во ЕС сертификатот за испитување на тип и дека ги задоволуваат барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да стави СЕ ознака на секој производ и да изготви писмена изјава за сообразност.

СЕ ознаката од став 2 на овој член треба да биде придружена со идентификациски знак на нотифицираното тело за оцена на сообразност кое го врши ЕС мониторингот согласно членовите од 35 до 38 на оваа уредба.

Член 30

Производителот треба да применува одобрен систем за квалитет на производство, завршна производна инспекција и тестирање согласно членовите од 31 до 34 на оваа уредба и да подлежи на мониторинг согласно членовите од 35 до 38 на оваа уредба.

5. 1. Систем за квалитет

Член 31

Производителот треба да поднесе барање за оценка на својот систем за квалитет до нотифицирано тело за оцена на сообразност по негов избор.

Барањето од став 1 на овој член треба да ги содржи:

- сите релевантни информации за одредената категорија на производи,
- документацијата во врска со системот за квалитет,
- техничката документација за одобрениот тип и копија од ЕС сертификатот за испитување на тип, ако е можно.

Член 32

Системот за квалитет треба да обезбеди сообразност на производите со типот опишан во ЕС сертификатот за испитување на тип и со барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на производителот, треба да бидат документирани на систематски и правилен начин во форма на писмени политики, постапки и упатства. Документацијата на системот за квалитет треба да овозможи конзистентна интерпретација на програмите за квалитет, плановите, упатствата за работа и евиденцијата.

Документацијата на системот за квалитет од став 2 на овој член треба да содржи, особено, соодветен опис на:

- целите за квалитет и организационата структура, одговорностите и овластувањата на раководните органи во однос на квалитетот на производот,
- производството, контролата на квалитетот и техниките за обезбедување на квалитет, процесите и систематските активности што се применуваат,
- испитувањата и тестовите што ќе се вршат пред, за време, и по производството, како и зачестеноста со која ќе се вршат,
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите од инспекцијата и податоците од тестови, податоците за калибрацијата, извештаите во врска со квалификациите на персоналот, итн.,
- средствата за мониторинг на постигнувањето на бараниот квалитет на производот и ефективното функционирање на системот за квалитет.

Член 33

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да изврши оцена на системот за квалитет за да утврди дали тој ги задоволува барањата утврдени во член 32 од оваа уредба.

Елементите од системот за квалитет кои се во согласност со релевантните хармонизирани стандарди се смета дека се во согласност и со соодветните барања утврдени во член 32 од оваа уредба.

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден член со искуство во оцена на технологијата на производство. Постапката за евалуација треба да вклучува посета заради инспекција на објектите на производителот.

Производителот треба да биде известен за донесената одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци од испитувањето и образложена одлука за оцената.

Член 34

Производителот треба да преземе активности за исполнување на обврските кои произлегуваат од одобриениот систем за квалитет и истиот да го одржува на задоволително и ефикасно ниво.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да го извести нотифицираното тело за оцена на сообразност кое го одобрило системот за квалитет, за секое планирано менување на системот за квалитет.

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да изврши евалуација на предложените промени и да одлучи дали изменетиот и дополнет систем за квалитет и понатаму ги задоволува барањата утврдени во член 32 од оваа уредба или дали е потребна повторна оцена.

Производителот треба да биде известен за донесената одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци од испитувањето и образложена одлука за оцената.

5. 2. Надзор за кој е одговорно нотифицираното тело за оцена на сообразност**Член 35**

Целта на надзорот е да осигури дека производителот исправно ги извршува обврските што произлегуваат од одобриениот систем за квалитет.

Член 36

Производителот треба да му дозволи на нотифицираното тело за оцена на сообразност пристап за да изврши инспекција до локациите за производство, за инспекција, за тестирање и за складирање, како и да му ги обезбеди сите потребни информации, а особено:

- документацијата за системот за квалитет,
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите за инспекцијата и податоците од тестирања, податоците за калибрацијата, извештаите за квалификациите на персоналот, итн.

Член 37

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да врши периодични оценувања за да се осигура дека производителот го одржува и го применува системот за квалитет и треба да му достави извештај од оценувањето на производителот.

Член 38

Нотифицираното тело за оцена на сообразност може да изврши неочекувани посети кај производителот.

За време на неочекуваните посети, а доколку е потребно, нотифицираното тело за оцена на сообразност може да врши или да обезбеди вршење на тестови за потврдување дека системот за квалитет функционира правилно.

Нотифицираното тело за оцена на сообразност на производителот треба да му достави извештај за извршената посета, а доколку е извршено тестирање и извештај од тестот.

5. 3. Чување на документација и доставување на информации**Член 39**

Производителот треба најмалку 10 години откако е произведен последниот производ, да ги чува на располагање за надлежните државни органи:

- документацијата наведена во член 31 став 2 алинеја 2 од оваа уредба;
- промените наведени во член 34 став 2 од оваа уредба;
- одлуките и извештаите од нотифицираното тело за оцена на сообразност што се наведени во членовите 34 став 4, 37 и 38 од оваа уредба.

Член 40

Секое нотифицирано тело за оцена на сообразност треба да дава и на другите нотифицирани тела релевантни информации во врска со:

- издадените одобриенија за систем за квалитет и
- повлечените одобриенија за систем за квалитет.

6. Обезбедување на квалитет на производот (Модул "Е")**Член 41**

Обезбедување на квалитет на производот (модул "Е") е постапката со која производителот, кој ги исполнува обврските утврдени во член 42 од оваа уредба, гарантира и изјавува дека производите се во сообразност со типот опишан во ЕС сертификатот за испитување на тип и дека ги задоволуваат барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да стави СЕ ознака на секој производ и да изготви писмена изјава за сообразност.

СЕ ознаката од став 2 на овој член треба да биде придружена со идентификациски знак на нотифицираното тело за оцена на сообразност кое го врши надзорот согласно членовите од 47 до 50 на оваа уредба.

Член 42

Производителот треба да применува одобрен систем за квалитет на завршна производна инспекција и на тестирање согласно членовите од 43 до 46 на оваа уредба и да подлежи на надзор согласно членовите од 47 до 50 на оваа уредба.

6. 1. Систем за квалитет**Член 43**

Производителот треба да поднесе барање за оценка на својот систем за квалитет на производитите до нотифицирано тело за оцена на сообразност по негов избор.

Барањето од став 1 на овој член треба да ги содржи:

- сите релевантни информации за одредената категорија на производи,
- документацијата во врска со системот за квалитет,
- техничката документација за одобриениот тип и копија од ЕС сертификатот за испитување на тип, ако е можно.

Член 44

Според системот за квалитет, секој производ треба да биде испитан и да се спроведат соодветни тестови согласно релевантниот(ите) стандард(и), или еквивалентни тестови, со цел да се осигури неговата сообразност со релевантните барања од техничкиот пропис.

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на производителот, треба да бидат документирани на систематски и правилен начин во форма на писмени политики, постапки и упатства. Документацијата на системот за квалитет треба да обезбеди заедничко разбирање на програмите за квалитет, плановите, упатствата за работа и евиденцијата.

Документацијата на системот за квалитет од став 2 на овој член треба да содржи, особено, соодветен опис на:

- целите за квалитет и организационата структура, одговорностите и овластувањата на раководните органи во однос на квалитетот на производот,
- испитувањата и тестовите што треба да се извршат после производството,
- средствата за мониторинг на ефективното функционирање на системот за квалитет,
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите од инспекцијата и податоците од тестови, податоците за калибрацијата, извештаите во врска со квалификациите на персоналот, итн.

Член 45

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да изврши оцена на системот за квалитет за да утврди дали тој ги задоволува барањата утврдени во член 44 од оваа уредба.

Елементите од системот за квалитет кои се во согласност со релевантните хармонизирани стандарди се смета дека се во согласност и со соодветните барања утврдени во член 44 од оваа уредба.

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден член со искуство во оцена на технологијата на производство. Постапката за оцена треба да вклучува посета заради оценување на објектите на производителот.

Производителот треба да биде известен за донесената одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци од испитувањето и образложена одлука за оцената.

Член 46

Производителот треба да преземе активности за исполнување на обврските кои произлегуваат од одобриениот систем за квалитет и истиот да го одржува на задоволително и ефикасно ниво.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да го известат нотифицираното тело за оцена на сообразност кое го одобрило системот за квалитет, за секое планирано менување на системот за квалитет.

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да изврши евалуација на предложените промени и да одлучи дали променетиот систем за квалитет и понатаму ги задоволува барањата утврдени во член 44 од оваа уредба или дали е потребна повторна оцена.

Производителот треба да биде известен за донесената одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци од испитувањето и образложена одлука за оцената.

6. 2. Надзор за кој е одговорно нотифицираното тело за оцена на сообразност**Член 47**

Целта на надзорот е да осигури дека производителот исправно ги извршува обврските што произлегуваат од одобриениот систем за квалитет.

Член 48

Производителот треба да му дозволи на нотифицираното тело за оцена на сообразност пристап за да изврши инспекција до локациите за инспекција, за тестирање и за складирање, како и да му ги обезбеди сите потребни информации, а особено:

- документацијата за системот за квалитет,
- техничка документација,
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите за инспекцијата и податоците од тестирања, податоците за калибрацијата, извештаите за квалификациите на персоналот, итн.

Член 49

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да врши периодични оценувања за да се осигура дека производителот го одржува и го применува системот за квалитет и треба да му достави извештај од оценувањето на производителот.

Член 50

Нотифицираното тело за оцена на сообразност може да изврши неочекувани посети кај производителот.

За време на неочекуваните посети, а доколку е потребно, нотифицираното тело за оцена на сообразност може да врши или да обезбеди вршење на тестови за потврдување дека системот за квалитет функционира правилно.

Нотифицираното тело за оцена на сообразност на производителот треба да му достави извештај за извршената посета, а доколку е извршено тестирање и извештај од тестот.

6. 3. Чување на документација и доставување на информации**Член 51**

Производителот треба најмалку 10 години откако е произведен последниот производ, да ги чува на располагање за надлежните државни органи:

- документацијата наведена во член 43 став 2 алинеја 3 од оваа уредба;

- промените наведени во член 46 став 2 од оваа уредба;

- одлуките и извештаите од нотифицираното тело за оцена на сообразност што се наведени во членовите 46 став 4, 49 и 50 од оваа уредба.

Член 52

Секое нотифицирано тело за оцена на сообразност треба да дава и на другите нотифицирани тела релевантни информации во врска со:

- издадените одобренија за систем за квалитет и
- повлечените одобренија за систем за квалитет.

7. Верификација на производ (Модул "F")**Член 53**

Верификација на производ (модул "F") е постапка со која производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија, проверува и потврдува дека производите кои подлежат на постапката утврдена во член 55 од оваа уредба се во сообразност со типот кој е опишан во ЕС сертификатот за испитување на тип и дека ги задоволуваат барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

Член 54

Производителот треба да ги преземе сите мерки што се потребни за да производниот процес обезбедува сообразност на производите со типот кој е опишан во ЕС сертификатот за испитување на тип и со барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

Производителот треба да стави СЕ ознака на секој производ и да изготви писмена изјава за сообразност.

Член 55

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да изврши соодветни испитувања и тестови со цел да се провери сообразноста на производот со барањата утврдени со техничкиот пропис, преку испитување и тестирање на секој производ во согласност со одредбите на членовите од 56 до 58 од оваа уредба, или преку статистичко испитување и тестирање на производите, во согласност со одредбите на членовите од 59 до 63 од оваа уредба, по избор на производителот.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија, треба да чува копија од изјавата за сообразност најмалку 10 години откако е произведен последниот производ.

7.1. Верификација со испитување и тестирање на секој производ**Член 56**

Сите производи треба да бидат посебно испитани и при тоа треба да им бидат извршени соодветни тестови, како што е утврдено во релевантниот(ите) стандард(и) или еквивалентни тестови, со цел да се потврди дека тие производи се во сообразност со типот кој е опишан во ЕС сертификатот за испитување на тип и со барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

Член 57

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да го стави својот идентификациски знак или да го има ставено на секој одобрен производ и да изготви писмен сертификат за сообразност во врска со извршените тестови.

Член 58

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да осигура сертификатите за сообразност издадени од страна на нотифицираното тело за оцена на сообразност да се достапни доколку се побараат.

7.2. Статистичка верификација**Член 59**

Производителот треба да ги презентира неговите производи во форма на хомогени групи и треба да ги превземе сите потребни мерки за да производниот процес осигура хомогеност на секоја произведена група.

Член 60

Сите производи треба да бидат достапни за верификација во форма на хомогени групи, при што од секоја група треба да се извади случаен примерок.

Секој примерок на производите треба да биде посебно испитан и да му бидат извршени соодветни тестови како што е утврдено во релевантниот(ите) стандард(и) или еквивалентни тестови, со цел да се потврди нивната сообразност со барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис и да се одреди дали групата е прифатена или одбиена.

Член 61

Статистичката постапка треба да ги користи следниве елементи:

- статистички метод,
- план за избраниот примерок со неговите функционални особености итн.

Член 62

Во случај групите да се прифатени, нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да го стави својот идентификациски знак или да го има ставено на секој производ и да изготви писмен сертификат за сообразност во врска со извршените тестови.

Сите производи од групата можат да бидат пуштени на пазарот, освен примероците на производите кај кои е утврдена несообразност.

Ако групата е одбиена, од страна на нотифицираното тело за оцена на сообразност или од надлежните државни органи треба да бидат превземени соодветни мерки, таа група да не биде пуштена на пазарот. Во случај на често одбивање на групите, од страна на нотифицираното тело за оцена на сообразност може да се суспендира статистичката верификација.

Врз основа на одобрување од нотифицираното тело за оцена на сообразност, производителот може во текот на производствениот процес да го постави идентификацискиот знак на нотифицираното тело.

Член 63

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да осигура сертификатите за сообразност издадени од страна на нотифицираното тело за оцена на сообразност да се достапни доколку се побараат.

8. Верификација на единица (Модул "G")**Член 64**

Верификација на единица (модул "G") е постапка со која производителот гарантира и изјавува дека производот за кој бил издаден сертификат согласно член 65 од оваа уредба е во сообразност со барањата што се однесуваат на него утврдени со техничкиот пропис.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да стави СЕ ознака на производот и да изготви писмена изјава за сообразност.

Член 65

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да го испита поединечниот производ и при тоа треба да бидат извршени соодветни тестови, како што е утврдено во релевантниот(ите) стандард(и) или еквивалентни тестови, со цел да се потврди неговата сообразност со релевантните барања утврдени со техничкиот пропис.

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да го стави својот идентификациски број или да го има ставено на одобриот производ и да изготви писмен сертификат за сообразност во врска со извршените тестови.

Член 66

Целта на техничката документација е да овозможи оценување на сообразноста на производот со барањата утврдени со техничкиот пропис, како и разбирање на проектот, производството и работата на производот.

9. Целосно обезбедување квалитет (Модул "H")**Член 67**

Целосно обезбедување квалитет (модул "H") е постапка со која производителот, кој ги исполнува обврските утврдени во член 68 од оваа уредба, гарантира и изјавува дека производите ги задоволуваат барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да стави СЕ ознака на секој производ и да изготви писмена изјава за сообразност.

СЕ ознаката од став 2 на овој член треба да биде придружена со идентификациски знак на нотифицираното тело за оцена на сообразност кое го врши надзорот согласно членовите од 73 до 76 на оваа уредба.

Член 68

Производителот треба да применува одобрен систем за квалитет за проектирање, производство, завршна производна инспекција и тестирање согласно членовите од 69 до 72 на оваа уредба и да подлежи на надзор согласно членовите од 73 до 76 на оваа уредба.

9. 1. Систем за квалитет**Член 69**

Производителот треба да поднесе барање за оценка на својот систем за квалитет до нотифицирано тело за оцена на сообразност.

- Барањето од став 1 на овој член треба да ги содржи:
- сите релевантни информации за одредената категорија на производи,
 - документацијата во врска со системот за квалитет.

Член 70

Системот за квалитет треба да обезбеди сообразност на производите со барањата што се однесуваат на нив утврдени со техничкиот пропис.

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на производителот, треба да бидат документирани на систематски и правилен начин во форма на писмени политики, постапки и упатства. Документацијата на системот за квалитет треба да обезбеди заедничко разбирање на политиките и постапките за квалитет, како што се програмите, плановите, упатствата за работа и евиденциите за квалитетот.

Документацијата на системот за квалитет од став 2 на овој член треба да содржи, особено, соодветен опис на:

- целите за квалитет и организационата структура, одговорностите и овластувањата на раководните органи во однос на проектот и квалитетот на производот,
- техничките спецификации за дизајнот, вклучувајќи ги и стандардите што ќе се применуваат, а каде што стандардите не се применети во целост, средствата што ќе се употребат за да се осигура дека ќе се исполнат суштествените барања што се однесуваат на производите утврдени со техничкиот пропис,

- техниките за контрола на проектот и за верификација на проектот, процесите и систематските активности што ќе се применуваат при проектирањето на производите, особено во однос на категоријата во која спаѓаат тие производи,

- соодветните техники на производство, контрола на квалитет и за обезбедување квалитет, процесите и систематските активности што ќе се применуваат,

- испитувањата и тестовите што ќе се вршат пред, за време на и по производството, како и зачестеноста со која ќе се вршат,

- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите од инспекцијата и податоците од тестовите, податоците за калибрацијата, извештаите во врска со квалификациите на персоналот, итн.,

- средствата за следење на постигнувањето на барањот дизајн и квалитет на производот и ефективното функционирање на системот за квалитет.

Член 71

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да изврши оцена на системот за квалитет за да утврди дали тој ги задоволува барањата утврдени во член 70 од оваа уредба.

Елементите од системот за квалитет кои се во согласност со релевантните хармонизирани стандарди се смета дека се во согласност и со соодветните барања утврдени во член 70 од оваа уредба.

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден член со искуство во оцена на технологијата на производство. Постапката за евалуација треба да вклучува посета заради оценување на објектите на производителот.

Производителот треба да биде известен за донесената одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци од испитувањето и образложена одлука за оцената.

Член 72

Производителот треба да преземе активности за исполнување на обврските кои произлегуваат од одобриениот систем за квалитет и да го одржува системот на правилен и ефикасен начин.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Европската унија треба да го известува нотифицираното тело за оцена на сообразност кое го одобрило системот за квалитет, за секое планирано менување на системот за квалитет.

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да изврши евалуација на предложените промени и да одлучи дали изменетиот и дополнет систем за квалитет и понатаму ги задоволува барањата утврдени во член 70 од оваа уредба или дали е потребна повторна оцена.

Производителот треба да биде известен за донесената одлука. Известувањето треба да содржи заклучоци од испитувањето и образложена одлука за оцената.

9. 2. ЕС надзор за кој е одговорно нотифицираното тело за оцена на сообразност

Член 73

Целта на надзорот е да осигури дека производителот исправно ги извршува обврските што произлегуваат од одобриениот систем за квалитет.

Член 74

Производителот треба да му дозволи на нотифицираното тело за оцена на сообразност пристап за да изврши инспекција до локациите за проектирање, за производство, за инспекција, за тестирање и за складирање, како и да му ги обезбеди сите потребни информации, а особено:

- документацијата за системот за квалитет,
- евиденцијата за квалитет предвидени во делот за проектирање од системот за квалитет, како што се: резултатите од анализи, пресметки, тестови, итн.,

- евиденцијата за квалитет предвидени во делот за производство од системот за квалитет, како што се: извештаи од инспекции и податоци од тестови, податоци за калибрации, извештаи во врска со квалификациите на персоналот кој е вклучен, итн.

Член 75

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да врши периодични оценувања за да се осигура дека производителот го одржува и го применува системот за квалитет и треба да му достави извештај од оценувањето на производителот.

Член 76

Нотифицираното тело за оцена на сообразност може да изврши неочекувани посети кај производителот.

За време на неочекуваните посети, а доколку е потребно, нотифицираното тело за оцена на сообразност може да врши или да има извршено тестови за потврдување дека системот за квалитет функционира правилно.

Нотифицираното тело за оцена на сообразност на производителот треба да му достави извештај за извршената посета, а доколку е извршено тестирање и извештај од тестот.

9. 3. Чување на документација и доставување на информации

Член 77

Производителот треба најмалку 10 години откако е произведен последниот производ, да ги чува на располагање за надлежните државни органи:

- документацијата наведена во член 69 став 2 алинеја 2 од оваа уредба;

- промените наведени во член 72 став 2 од оваа уредба;

- одлуките и извештаите од нотифицираното тело за оцена на сообразност што се наведени во членовите 72 став 4, 75 и 76 од оваа уредба.

Член 78

Секое нотифицирано тело за оцена на сообразност треба да дава и на другите нотифицирани тела релевантни информации во врска со:

- издадените одобренија за систем за квалитет и
- повлечените одобренија за систем за квалитет.

9. 4. Дополнителни барања: испитување на проект

Член 79

Производителот треба да поднесе барање за испитување на проектот до едно нотифицирано тело за оцена на сообразност.

Член 80

Барањето треба да овозможи разбирање на проектот, производството и работата на производот и да овозможи оцена на сообразноста со барањата утврдени со техничкиот пропис.

Барањето од став 1 на овој член треба да вклучи:

- спецификации за техничкиот дизајн, вклучувајќи ги и стандардите кои биле применети,

- потребна придружна доказна евиденција за нивната соодветност, особено таму каде што стандардите, не биле целосно применети и која треба да ги вклучи резултатите од тестовите што се извршени од соодветна лабораторија на производителот или во негово име и за негова сметка.

Член 81

Нотифицираното тело за оцена на сообразност треба да го испита барањето и таму каде што проектот ги исполнува одредбите од техничкиот пропис кои се однесуваат на него, издава ЕС сертификат за испитување

на проект на барателот. ЕС сертификатот треба да содржи заклучоци од испитувањето, условите за неговата важност, потребните податоци за идентификација на одобриениот проект и, ако е важно, опис на функционирањето на производот.

Член 82

Барателот треба да го извести нотифицираното тело за оцена на сообразност што го издало ЕС сертификатот за испитување на проект, за сите модификации на одобриениот проект. Модификациите на одобриениот проект треба да добијат дополнително одобрение од страна на нотифицираното тело за оцена на сообразност што го издало сертификатот за испитување на проект, таму каде што истите може да влијаат врз сообразноста со суштествените барања утврдени со техничкиот пропис или со предвидените услови за употреба на производот. Дополнителното одобрение треба да биде во форма на дополнување на оригиналниот ЕС сертификат за испитување на проект.

Член 83

Секое нотифицирано тело за оцена на сообразност треба да дава и на другите нотифицирани тела релевантни информации во врска со:

- издадените ЕС сертификати за испитување на проект и неговите дополнувања,
- повлечените ЕС одобренија за проект и неговите дополнувања.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 84

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија, освен за производите за кои е склучен соодветен протокол за оцена на сообразноста со кој се воспоставува слободно движење на производите меѓу Република Македонија и Европската унија, со денот на влегувањето во сила на соодветниот протокол.

Член 85

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-5093/1
16 август 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1371.

Врз основа на член 18 став 5 од Законот за безбедност на производите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 33/06 и 63/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.08.2007 година донесе

УРЕДБА

ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ПРЕКУ СИСТЕМОТ ЗА БРЗО ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ КОИ ПРЕТСТАВУВААТ СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ

Член 1

Со оваа уредба се уредува содржината на известувањето, како и постапката за известување преку системот за брзо информирање за производите кои претставуваат сериозна опасност (во натамошниот текст: RAPEX).

Член 2

Со системот RAPEX се опфатени производите кои претставуваат сериозен ризик за здравјето и безбедноста на потрошувачите, а кои се увезуваат или извезуваат од Република Македонија.

Член 3

Во случај на сериозна опасност, од страна на надлежните инспекциски органи до Министерството за економија се доставува известување кое особено ги содржи следните податоци:

1. информација со која се овозможува производот да биде идентификуван;
2. опис на соодветниот ризик и извештај за резултатите од сите тестови/анализи и од нивните заклучоци кои се важни за оценување на степенот на ризик;
3. природата и траењето на мерките или дејствијата кои се преземени или одлучени;
4. изменување или укинување на мерките или дејствијата кои се преземени или одлучени и
5. информации за синцирите на набавка и дистрибуирање на производите, особено за местата каде што се испраќаат производите.

Член 4

Во случај кога Министерството за економија е известено за сериозната опасност, надлежните инспекциски органи пред да одлучат да донесат мерки, го известуваат Министерството за економија во рок од 45 дена од денот на известувањето дали ја потврдуваат или ја променуваат својата информација.

Член 5

Министерството за економија потврдува, во најкраток можен рок, дали информацијата добиена преку RAPEX е во сообразност со прописите за безбедност на производите и може, кога смета за потребно како и за да ја оцени безбедноста на производот, да изврши истражување по своја сопствена иницијатива и да побара од надлежните инспекциски органи, доколку се во состојба, да достават дополнителни информации.

Член 6

По добивање на известувањето, Министерството за економија бара од надлежните инспекциски органи, да го известат особено за:

1. дали производот бил пуштен на пазарот во Република Македонија;
2. какви мерки, за предметниот производ, тие може да донесат во однос на нивните услови, наведувајќи ги причините, вклучително и секоја процена на ризик различна од другите или секоја друга одредена околност, која ја оправдува нивната одлука, особено недостаток на дејство или на продолжување на дејството;
3. секоја релевантна дополнителна информација, која тие ја добиле за дадениот ризик, вклучително и резултатите од сите извршени тестови или анализи.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-5061/1
16 август 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1372.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.07.2007 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ**

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари, и тоа:

1. Земјиште со површина од 80.000,00м², лоцирано на КП бр.114, КО Визбегово, евидентирано во Поседовен лист бр.224 издаден од Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар-Скопје.

2. Земјиште со површина од 325.800,00м², лоцирано на КП бр.119/6; бр.146/6; бр.147/1; бр. 148; бр.150/1; бр.150/4; бр.150/5; бр.152/1; бр.153/1; бр.153/2; бр.154/1; бр.166/2; бр.168/2, КО Злоукани, евидентирано во Поседовен лист бр.32 издаден од Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар-Скопје.

3. Земјиште со површина од 48.000,00м², лоцирано на КП бр.81, КО Штип-1, евидентирано во Поседовен лист бр.1028 издаден од Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар-Штип.

Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат на трајно користење на Министерството за транспорт и врски.

Член 2

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука со целокупната документација, ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Министерството за транспорт и врски.

Член 3

По извршениот прием на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, Министерството за транспорт и врски, во соработка со Агенцијата за планирање на просторот на Република Македонија, да започне со постапка за измена на Генералниот и Деталниот урбанистички план, како основ за започнување на постапка за јавно наддавање.

При спроведувањето на оваа одлука да се земат во предвид обврските кои произлегуваат од Законот за служба во Армијата на Република Македонија за станбено обезбедување на воените и цивилните лица на служба во Армијата на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-4366/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1373.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распределуваат средства од посебен дел на Буџетот на Република Македонија за 2007 година од Раздел 090.02 – Министерство за финансии – Функција на државата, потставка 461 – Субвенции за јавни претпријатија во износ од 324.000.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распределуваат и тоа:

- ЈП Дојранско Езеро во износ од 60.485.289,00 денари,
- ЈП Гевгелиско-Валандовско Поле во износ од 26.563.026,00 денари,
- ЈП Македонски шуми во износ од 3.201.642,00 денари,
- ЈП Македонијат во износ од 1.404.733,50 денари,
- ЈП Македонска радио дифузија во износ од 48.132.676,00 денари,
- ЈП за стопанисување со спортски објекти во износ од 20.120.639,00 денари,

- ЈП Македонски железници во износ од 115.886.000,00 денари,

- ЈП МРТВ во износ од 48.205.994,50 денари.

Средствата од став 1 од овој член ќе се користат за подмирување на обврските кои ги имаат јавните претпријатија спрема АД „Електростопанство на Македонија“ – Скопје.

Член 3

Средствата од член 2 од оваа одлука Министерството за финансии ќе ги реализира по склучувањето на договорите за асигнации меѓу Министерството за финансии, јавните претпријатија од член 2 на оваа одлука и АД „Електростопанство на Македонија“ и МЕПСО АД Скопје.

Член 4

Се задолжува Министерството за финансии да ја спроведе оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5197/1
29 август 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1374.

Врз основа на член 99 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2004 и 109/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 август 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменици на претседателот и членовите на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија се именуваат:

- а) за заменик на претседателот
 - Маја Малахова;
- б) за заменици на членовите:
 - Пеце Јовевски,
 - Виолета Јанева,
 - Сали Ајдини,
 - Зоран Трајановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3590/2
16 август 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1375.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 август 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија бр. 02-285/2 од 23 август 2007 година, со која Владимир Здравев е разрешен од функцијата директор на Институтот за акредитација на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5291/2
24 август 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1376.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2007 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 15/07, 26/07, 30/07 и 58/07), во членот 59, став 1 точка 7, точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: "и во спроведување на постапката за доделување концесии од оваа област".

Член 2

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2353/5
29 август 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1377.

Врз основа на член 20 став 1 точките 1, 2 и 6 од Законот за безбедност на производи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 33/2006), министерот за економија донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на течните горива ("Службен весник на Република Македонија" бр. 88/2007, 91/2007 и 97/2007), во членот 4 по став (1) се додава нов став (2) кој гласи:

"(2) На домашниот пазар може да се пушти и моторен бензин со содржина на сулфур која не е поголема од 10 mg/kg или 10 ppm, односно ако граничните вредности на одделните карактеристики се согласни со прописаните во стандардот МКС ЕН 228:2007 кор.мк.

Ставот (2) станува став (3).

Член 2

Во членот 8 во ставовите (1) и (2) по зборовите: "МАЗУТ М-1" се додава зборот "НС."

Член 3

Во членот 9 во ставовите (1) и (2) по зборовите: "МАЗУТ М-2" се додава зборот "НС.", а во табелата бројот "2,0" се заменува со бројот "1,0".

Член 4

Во членот 10 по став (1) се додава нов став (2) кој гласи:

"(2) Моторниот бензин од член 4 став (2) од овој правилник, на продажните места на домашниот пазар треба да се означува со ознаката "ЕУРОСУПЕР БС" на која се додава нумерички знак на ИОБ."

Ставовите (2), (3), (4), стануваат ставови (3), (4) и (5).

Во ставот (5) кој станува став (6) по зборовите: "МАЗУТ М-1" се додава зборот "НС."

Во ставот (6) кој станува став (7) по зборовите: "МАЗУТ М-2" се додава зборот "НС."

Член 6

Во членот 23 во ставот (1) зборовите "1 јануари 2009 година" се заменуваат со зборовите: "30 јуни 2008 година".

Ставот (2) се менува и гласи:

"(2) До 31 декември 2007 година на домашниот пазар може да се пуштат и моторни бензини набавени и произведени со содржина на бензин и аромати според стандардите МКС Б.Х2.210 и МКС Б.Х2.220, а после тој рок можат да се пуштат само моторни бензини според граничните вредности за квалитативните својства на моторните бензини согласно овој правилник."

Ставот (3) се брише.

Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: "31 декември 2009 година" се заменуваат со зборовите: "30 јуни 2008 година".

Ставот (5) станува став (4).

Ставот (6) се брише.

Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6) и (7).

Во ставот (10) кој станува став (8) по зборот "октанскиот" се додава зборот "број", а зборот "моторниот" се заменува со зборот "моторен".

Ставовите (11) и (12) стануваат ставови (9) и (10).

По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи:

"По периодот утврден во ставовите (7), (8), (9) и (10) од овој член не е дозволено да се пуштат на домашниот пазар течните горива утврдени со ставовите (7), (8), (9) и (10) од овој член".

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-3937/13
30 август 2007 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1378.

Врз основа на член 14 став (1) точка а) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07), министерот за правда, на ден 20.08.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА НОТАРСКАТА СЛУЖБА

1. На нотарот Јонус Мифтар Мемедоски му престанува нотарската служба поради смрт.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 08-5135/2
20 август 2007 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1379.**

Врз основа на член 9 и 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 08.08.2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО
ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА**

1. На Трговското друштво за осигурување Макошпед осигурување АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда – трета емисија на 1.025 обични акции во износ од 524.072,25 евра односно 32.064.889 денари по средниот курс на НБРМ на денот пред донесувањето на одлуката за трета емисија на акции.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1489/8 од 31.05.2007 година за издавање трета емисија на акции и Одлуката бр. 02-1489/7 од 31.05.2007 година за зголемување на основната главнина на друштвото со средства на друштвото.

3. Рокот за реализација на емисијата на акции од точка 1 на ова решение изнесува 15 календарски дена од конечноста на ова решение.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1985/4 Комисија за хартии од вредност
8 август 2007 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1380.

Врз основа на член 9 и 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 08.08.2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО
ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА**

1. На НЛБ Тутунска банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда – тринаесетта емисија на 91.755 обични акции во вкупен износ на емисијата од 734.040.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-281/2/1 од 29.06.2007 година за тринаесетта емисија на акции по пат на приватна понуда.

3. Рокот за реализација на емисијата на акции од точка 1 на ова решение изнесува 15 календарски дена од конечноста на ова решение.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2045/4 Комисија за хартии од вредност
8 август 2007 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1381.

Врз основа на член 9 и 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 08.08.2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО
ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА**

1. На Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда – трета емисија на 1.396 обични акции во износ од 847.511,60 евра односно 51.845.759,50 денари, согласно Одлуката бр. 02-1040/1 од 10.05.2007 година за зголемување на основната главнина на Македонска берза АД Скопје со средства на друштвото преку издавање на трета емисија на акции.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1040/1 од 10.05.2007 година за зголемување на основната главнина на Македонска берза АД Скопје со средства на друштвото преку издавање на трета емисија на акции.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2040/4 Комисија за хартии од вредност
8 август 2007 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1382.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 63/06 и 36/07), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 03.09.2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 26,356
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 26,435
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 26,515
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 27,556
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 28,277
- Д-Е III	до 28,910
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 29,047
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 18,435
- М-2	до 18,414

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 65,00
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 61,50
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 62,00
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 63,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 52,50
- Д-Е III	до 53,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 42,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 22,402
- М-2	до 22,378

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од

точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	64,50	64,00	63,50
БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	61,00	60,50	60,00
ЕУРОСУПЕР - 95	61,50	61,00	60,50
ЕУРОСУПЕР - 98	62,50	62,00	61,50
Д - ДИЗЕЛ	52,00	51,50	51,00
Д-Е III	52,50	52,00	51,50
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	42,00	41,50	41,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	0,150
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	0,080
- ЕУРОСУПЕР - 95	0,080
- ЕУРОСУПЕР - 98	0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	0,030
- Д-Е III	0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	24,879
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,904
- ЕУРОСУПЕР - 95	22,247
- ЕУРОСУПЕР - 98	22,054

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485
- Д-Е III	12,275
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-Е III	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 04.09.2007 година.

Бр. 02-1327/1
3 септември 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1383.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 31 став 1 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на РМ“ бр. 63/2007), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО ДОМЕНОТ НА ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува начинот и постапката на вршење надзор на спроведувањето на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити над давателите на потрошувачки кре-

дити над кои Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) ги спроведува супервизијата и надзорот.

Во оваа одлука, под даватели на потрошувачки кредити над кои Народната банка ги спроведува супервизијата и надзорот се сметаат банките и штедилниците кои имаат дозвола за основање и работење, издадена од гувернерот на Народната банка (во понатамошниот текст: даватели).

2. Народната банка, врши надзор над давателите преку:

- непосредна теренска контрола и
- вонтеренско следење, со прибирање и анализи на извештаите и податоците кои ги доставуваат давателите, согласно со точките 5 и 6 од оваа одлука.

Начинот и постапката на вршење непосредна теренска контрола и вонтеренско следење на работењето на давателите, се определени со Законот за банките и со одветните подзаконски акти.

3. Со надзорот од точка 2 од оваа одлука се утврдува и оценува:

- усогласеноста на работењето на давателот со одредбите од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити и
- примената на Одлуката за методологијата за пресметување на годишна стапка на вкупните трошоци.

4. Народната банка може да спроведе и непосредна контрола на работењето на кредитните посредници на давателите.

5. Давателот е должен, најдоцна до 31 март во тековната година, да ја извести Народната банка за сите кредитни посредници на кои им дал писмено овластување за посредување со податоци за видот и обемот на активностите на секој од кредитните посредници во претходната календарска година. Известувањето се врши со доставување на Образецот КП, кој е составен дел на оваа одлука.

На посебно барање на Народната банка, давателот е должен да достави Образец КП и за друг период различен од периодот од став 1 од оваа точка.

6. Службата за внатрешна ревизија на давателот е должна најмалку еднаш годишно да врши ревизија на активностите на давателот со кредитните посредници и реализацијата на договорите за кредитно посредување. Извештајот од извршената ревизија треба да содржи најмалку податоци за видот и обемот на активностите на секој од кредитните посредници во периодот опфатен со ревизијата.

Давателот е должен до Народната банка да ги достави извештаите од извршените ревизии од став 1 од оваа точка, во рок од 30 дена по извршената ревизија.

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7. Одредбите на оваа одлука се применуваат и на филијалите на странски банки кои работат во Република Македонија, согласно со Законот за банките.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2008 година.

О.бр. 02-15/VIII- 1/2007
29 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р **Петар Гошев, с.р.**

Прилог

Полн назив на банка/штедилница

Образец КП

Матичен број	Даночен број	Име/назив на кредитен посредник	Седиште/адреса	Период на важност на овластувањето почеток	престанок	Број на остварени посредувања	Број на одобрени кредити од давателот врз основа на остварените посредувања

Изработено од:

Одговорно лице:

1384.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 12 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на РМ“ бр. 63/2007), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на пресметување на годишната стапка на вкупните трошоци (во понатамошниот текст: СВТ) на одобрените потрошувачки кредити од страна на давател на потрошувачките кредити (во понатамошниот текст: давател).

Давател е банка или друго трговско друштво и трговец поединец кое во рамките на својата регистрирана дејност одобрува кредит или заем на потрошувачот.

Целта на методологијата за пресметување на СВТ е да обезбеди единствен начин на пресметување на вкупните трошоци за кредит и споредување на стапките на вкупните трошоци при изборот на најповолни услови за користење потрошувачки кредит.

2. СВТ е дисконтна стапка изразена на годишно ниво како однос на вкупните трошоци на кредитот и износот на одобрениот кредит, со која дисконтираните парични текови по одобрениот кредит (одливи) се изедначуваат со дисконтираните парични текови (приливи), врз основа на сите обврски што се однесуваат на кредитот што треба да ги плати потрошувачот (отплата на главница и вкупни трошоци на кредитот).

3. Вкупните трошоци на кредитот, во оваа одлука, се камати, провизии и други надоместоци кои потрошувачот треба да ги плати во корист на давателот, при одобрувањето и редовната отплата на кредитот.

4. Паричните текови врз основа на потрошувачки кредит ги претставуваат сите уплати во корист на давателот (приливи за давателот) и сите исплати во корист на потрошувачот (одливи за давателот), врз основа на договорот за потрошувачки кредит, кои треба да настанат на одреден датум. Паричниот тек ги вклучува сите трансфери на парични средства помеѓу давателот на кредитот и потрошувачот, како и паричните трансфери со трети лица, доколку тие трансфери се директно поврзани со одобрувањето на кредитот, односно доколку се дел од условите за одобрување, користење или отплата на кредитот (на пример, исплата на главница, наплата на провизија за одобрување кредит, надомест за сервисирање кредитна партија, отплати и сл.).

Под парични трансфери со трети лица, во оваа одлука, се подразбираат сите парични текови од и кон трети лица направени за сметка на потрошувачот (уплата на анuitет од трето лице за сметка на потрошувачот, пренос на средствата од кредитот на трето лице за сметка на потрошувачот и сл.).

5. Кога банка, односно штедилница-давател одобрува потрошувачки кредит обезбеден со паричен депозит, при пресметување на СВТ, банката, односно штедилницата е должна да го вклучи во пресметката и влијанието на дисконтираните парични приливи и одливи врз основа на тој депозит.

6. При дисконтирањето на паричните текови се применува вистинскиот (календарскиот) број на денови во месецот и 365/366 дена во годината.

СВТ се искажува со две децимали, со заокружување на втората децимала.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СВТ

7. Методологијата за пресметување на СВТ опафаќа:
- изработка на Преглед на паричните текови;
- начин на пресметка на СВТ и
- објавување и соопштување на СВТ и други податоци за потрошувачките кредити.

8. СВТ се пресметува врз основа на условите на кредитирање кои постојат при склучувањето на договорот за потрошувачки кредит.

За потребите на пресметувањето на СВТ се смета дека договорот за потрошувачки кредит е полноважен и дека давателот и потрошувачот ги исполнуваат своите права и обврски од договорот на договорениот начин и во договореното време.

9. Во случај договорот за потрошувачки кредит да содржи одредби со кои се предвидува можност за промена на каматната стапка, провизиите и другите надоместоци, при пресметувањето на СВТ ќе се смета дека до целосното исполнување на договорот, каматите и другите трошоци кои влегуваат во пресметката на СВТ се непроменети.

10. Давателот не е должен да пресметува СВТ во кој било од случаите предвидени со Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити.

III. ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРЕСМЕТКА НА СВТ

11. При засновањето на кредитниот однос, давателот е должен да изработи Преглед на паричните текови со јасно искажана СВТ и да му го достави на потрошувачот. Прегледот на паричните текови (Образец 1) претставува составен дел на кредитното досие на потрошувачот.

Образецот 1 е составен дел на оваа одлука.

12. Давателот е должен да обезбеди документ дека на потрошувачот му е доставен Преглед на паричните текови и дека е запознаен со условите од договорот за потрошувачки кредит, вклучувајќи ја и СВТ. Овој документ е составен дел на кредитното досие на потрошувачот.

13. Прегледот на паричните текови се изработува врз основа на номиналната каматна стапка (основната каматна стапка без другите трошоци на потрошувачкиот кредит) и под претпоставка за редовно извршување на сите трансакции (парични текови), предвидени со договорот за потрошувачки кредит.

Давателот е должен, во Прегледот на паричните текови, да ја наведе номиналната (основната) каматна стапка, со забелешка дали е фиксна или променлива. Доколку во договорот за потрошувачки кредит е определен периодот во кој каматната стапка ќе биде фиксна и периодот во кој таа ќе биде променлива, тие периоди задолжително се наведуваат во Прегледот на паричните текови.

14. Девизните кредити (одобрени во девизи), во Прегледот на паричните текови, се искажуваат во валутата во која се склучува договорот за кредит.

Потрошувачките кредити со девизна клаузула, во Прегледот на паричните текови се искажуваат во денари, со примена на девизниот курс кој важи на денот на склучувањето на договорот за потрошувачки кредит, односно на денот на изготвувањето на Прегледот на

паричните текови (Прегледот на паричните текови за потребите на пресметката на СВТ се изготвува на денот на склучувањето на договорот). Применетиот девизен курс задолжително се наведува во Прегледот на паричните текови.

Доколку давателот, согласно со договорот, користи повеќе курсеви при одобрувањето и наплатата (куповен или продажен на банка, среден курс на НБРМ итн.), во Прегледот на паричните текови треба да се искажат сите користени курсеви кои важат на денот на изработката на Прегледот на паричните текови, со забелешка за што се користел секој од тие курсеви.

По исклучок од став 2 на оваа точка, кредитите во денари со девизна клаузула можат да се искажуваат во девизи, доколку при исплатата и наплатата на кредитот се користи ист вид девизен курс (на пример, средниот курс на Народната банка).

За пресметката на СВТ на кредитите во девизи, кај кои провизиите и надоместоците се пресметуваат и наплаќаат во денари, давателот треба да изврши нивно претворање во девизи со примена на средниот курс на Народната банка, кој важи на денот на изработката на Прегледот на паричните текови.

15. Покрај она што е предвидено во оваа глава и во глава IV од оваа одлука, Прегледот на паричните текови треба да ги содржи и трошоците од точка 17 потточка ж, став 2 од оваа одлука, како и називот и адресата на давателот, висината на СВТ и датумот на кој е пресметана, печат на давателот и потпис на одговорното лице во давателот.

IV. НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА НА СВТ

16. СВТ се пресметува врз основа на Прегледот на паричните текови од точка 11 од оваа одлука.

17. При пополнувањето на Прегледот на паричните текови од точка 16 од оваа одлука се применуваат следните правила:

а) Во колоната бр. 1 „Реден број“, се внесува редниот број на датумот на кој треба да се случи одреден паричен тек. Редниот број 0 (нула) го означува датумот на кој се извршува првиот паричен тек (наплата на провизија, одобрен кредит или сл.). Последниот реден број се однесува на датумот на кој треба да се изврши последниот паричен тек;

б) Во колоната бр. 2 „Датум на паричен тек“, се внесува датумот на кој треба да се изврши одреден паричен тек. Заради правилна пресметка на СВТ, кај кредитите кои ќе се повлекуваат во транши, давателот треба да побара од комитентот да ги наведе планираните датуми на повлекување на траншите;

в) Во колоната бр. 3 „Исплата на кредит“, се внесува износот на кредитот, односно делот на кредитот (траншата) кој треба да го исплати давателот, на датумот наведен во колоната бр. 2;

г) Во колоната бр. 4 „Други исплати“, се внесуваат можни други исплати кои давателот треба да ги изврши врз основа на договорот за потрошувачки кредит, освен исплатите врз основа на паричниот депозит кој служи како обезбедување по кредитот - доколку давателот е банка или штедилница;

д) Во колоната бр. 5 „Ануитет“, се внесува износот на ануитетите кои потрошувачот е должен да ги уплати на соодветните датуми на достасување. Во Прегледот на паричните текови задолжително треба да се наведе од кои елементи се состои ануитетот;

г) Во колоната бр. 6 „Отплата“, се внесува износот на главницата која е дел од соодветниот ануитет;

е) Во колоната бр. 7 „Камата“, се внесува износот на каматата која е дел од соодветниот ануитет, како и износот на интеркаларната камата;

ж) Во колоната бр. 8 „Други надоместоци“, се внесуваат сите други надоместоци, односно уплати кои потрошувачот треба да ги изврши врз основа на договорот за потрошувачки кредит. Како други уплати се сметаат сите уплати кои се директно поврзани со условите за користење на кредитот, а кои паѓаат на товар на потрошувачот и кои влегуваат во пресметката на СБТ, како што се:

- провизија за обработка на барањето за кредит;
- провизија за одобрување на кредитот;
- провизија за администрирање на кредитот (водење, испраќање на извод и слично);
- провизија за чување на инструментот за обезбедување (залог);
- останати провизии и надоместоци кои се директно поврзани со кредитот, а кои се плаќаат во корист на давателот.

Во пресметката на СБТ не се вклучуваат:

- трошоците поврзани со неисполнување или ненавременно исполнување на обврските по договорот за потрошувачки кредит;
- трошоците за трансфер на средства по кредитот (платен промет);
- трошоците, освен куповната цена, што ги плаќа потрошувачот при купувањето на стоката или користењето на услугата, без оглед на тоа дали плаќањето се врши во готовина или на кредит;
- надоместоците за членарини и слични трошоци со кои е условено одобрувањето на кредитот;
- трошоците за осигурување или гарантирање на кредитот, освен оние наменети за обезбедување на плаќањето во случај на смрт, болест, инвалидност или невработеност на потрошувачот во износ до или помал од износот на кредитот заедно со каматата и другите трошоци со кои се условува одобрувањето на кредитот;
- трошоци за проценка на вредноста на инструментот за обезбедување;
- нотарски услуги;
- надоместоци за добивање разни уверенија, дозволи, потврди и решенија од надлежни тела и органи;
- останати трошоци.

з) Во колоната бр. 9 „Состојба на кредитот“, се внесува остатокот од кредитот кој треба да го врати потрошувачот, кој се добива кога состојбата на кредитот од претходниот датум (претходен ред од колона бр. 9) ќе се намали за износот на отплатениот дел од главницата (колона бр. 6) на конкретниот датум и ќе се зголеми за износот на исплатениот кредит (колона бр. 3) на конкретниот датум;

Сите износи во колоните од број 3 до број 9 се наведуваат со позитивен предзнак, без разлика дали станува збор за паричен прилив или одлив.

с) Во колоната бр. 10 „Паричен тек“ врз основа на обезбедувањето (депозит), се внесуваат паричните текови врз основа на паричниот депозит вложен од страна на потрошувачот, кој се користи како обезбедување по кредитот одобрен од банка или штедилница: уплата и исплата на депозитот, камата по депозитот, можни трошоци поврзани со паричниот депозит и слично. Приливите се внесуваат со позитивен предзнак, а одливите со негативен предзнак;

и) Во колоната бр. 11 „Опис“, се внесува краток опис на паричниот тек на конкретниот датум;

ј) Колоната бр. 12 „Нето паричен тек“, претставува разлика помеѓу збирот од паричните приливи врз основа на вратена главница (колона бр. 6), наплатена камата (колона бр. 7) и други уплати (колона бр. 8) и збирот од паричните одливи врз основа на исплатен кредит (колона бр. 3) и други исплати (колона бр. 4). Нето паричниот тек може да биде со позитивен или негативен предзнак, при што позитивниот предзнак претставува нето-прилив на средства за давателот, додека негативниот предзнак означува нето-одлив на средства од давателот на конкретниот датум;

к) Во колоната бр. 13 „Дисконтиран нето паричен тек“, се внесува износот на дисконтираниот нето паричен тек од колоната бр. 12. Дисконтирањето се врши со користење на СБТ, која се пресметува согласно со следната формула:

$$\text{НПТ}_k \left(1 + \frac{\text{СБТ}}{100} \right)^{\frac{D}{T}}, \text{ каде}$$

НПТК - нето паричен тек за датумот к (колона бр. 12);
СБТ - стапка на вкупни трошоци, со која се врши дисконтирање на нето паричните текови, при што збирот на дисконтираните парични текови се изедначува со нула. СБТ се смета тогаш кога останатите елементи од формулата се познати од договорот или на друг начин;

$\frac{D}{T}$ - претставува број на денови од датумот 0 до датумот к, изразен во години.

СБТ претставува апроксимативно решение на следната формула:

$$\sum_k \left[\text{НПТ}_k \left(1 + \frac{\text{СБТ}}{100} \right)^{\frac{D}{T}} \right] = 0$$

$\frac{D}{T}$ се добива како збир од следните три компоненти:

- бројот на денови од нултиот датум до 31.12. во нултата година во однос на вкупниот број денови во годината на која припаѓа нултиот датум;
- бројот на години од годината на нултиот датум до годината во која се наоѓа паричниот тек кој се дисконтира (к), при што не се земаат предвид овие две години;
- бројот на денови од 31.12. во претходната година (к - 1) до датумот на паричниот тек $\text{dat}(k)$, во однос на бројот на денови во годината во која се наоѓа паричниот тек кој се дисконтира (к), односно

$$\frac{D}{T} = \left[\frac{\text{гггг}(0)31.12 - \text{дат}(0)}{T(0)} \right] + \left[\text{гггг}(к) - \text{гггг}(0) - 1 \right] + \left[\frac{\text{дат}(к) - \text{гггг}(к-1)31.12}{T(к)} \right]$$

при што,

$T_0 = 1 + \text{гггг}(0)31.12 - \text{гггг}(0)01.01$ - број на денови во нултата година (365/366);

$T_k = 1 + \text{гггг}(к)31.12 - \text{гггг}(к)01.01$ - број на денови во годината во која се наоѓа паричниот тек (365/366);

$\text{дат}(0)$ е датумот на нултиот датум,

$\text{дат}(к)$ е датумот на паричниот тек што се дисконтира.

Кај кредитите кои се обезбедени со паричен депозит (кредити одобрени исклучиво од банки и штедилници), пресметаната СБТ дополнително се прилагодува за дисконтираните приливи и одливи врз основа на тој депозит, преку следната формула:

$$CBT \times \frac{ВДИК}{ВДИК - ВДТО}$$

при што,

ВДИК е вкупен износ на дисконтираната исплата на кредитот, пресметан согласно со потточка л) од оваа точка; додека

ВДТО е вкупен износ на дисконтираниот паричен тек на обезбедувањето пресметан согласно со потточка м) од оваа точка.

л) Во колоната бр. 14 „Дисконтирана исплата на кредитот“, се внесува дисконтираниот износ на исплатениот потрошувачки кредит за датумот k . Дисконтирањето се врши со користење на утврдената СВТ со помош на следната формула:

$$ДИК_k = \left[(ИК_k) \left(1 + \frac{CBT}{100} \right)^{\frac{n}{t}} \right], \text{ каде}$$

ДИК_к - дисконтирана исплата на кредитот за датумот k ;

ИК_к - исплата на кредитот за датумот k (колона бр. 3).

Вкупниот износ на дисконтираната исплата на кредитот (ВДИК) се добива како збир од сите поединечни дисконтирани исплати на кредитот (редот Вкупно за колоната бр. 14)

$$ВДИК = \sum_k ДИК_k$$

м) Во колоната бр. 15 „Дисконтиран паричен тек на обезбедувањето“, се внесува дисконтираниот износ на паричниот тек врз основа на обезбедувањето (паричниот депозит вложен од корисникот на потрошувачкиот кредит одобрен исклучиво од банка или штедилница). Дисконтирањето се врши со користење на утврдената СВТ со помош на следната формула:

$$ДТО_k = \left[(ТО_k) \left(1 + \frac{CBT}{100} \right)^{-\frac{n}{t}} \right], \text{ каде}$$

ДТО_к - дисконтиран тек на обезбедувањето на датумот k ;

ТО_к - паричен тек на обезбедувањето (паричниот депозит) за датумот k (колона бр. 10).

Вкупниот износ на дисконтираниот паричен тек на обезбедувањето (ВДТО) претставува збир на сите дисконтирани текови на обезбедувањето (редот Вкупно за колоната бр. 15)

$$ВДТО = \sum_k ДТО_k$$

18. СВТ и помошните колони број 12, 13, 14 и 15 се задолжителен елемент на Прегледот на паричните текови кој е составен дел на кредитното досие на давателот за потрошувачот.

По исклучок, помошните колони број 12, 13, 14 и 15 не треба да бидат содржани во Прегледот на паричните текови што се доставува до комитентот.

Кај рамковните кредити, кај кои за секое повлекување средства се склучува посебен договор за кредит со кој се договараат условите на кредитот, давателот изработува поединечен Преглед на паричните текови со искажување на СВТ.

Доколку кредитот се одобрува во повеќе транши, провизиите за склучување на договорот за кредит или другите фиксни провизии кои се однесуваат на целиот кредит, давателот треба да ги подели на одделните транши, пропорционално на нивниот износ и соодветно да ги вклучи овие провизии во пресметката на СВТ.

V. ОБЈАВУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА СВТ И ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ

19. Давателот е должен да ги истакне пресметаните СВТ на видно место во своите деловни простории и/или да ги објави на својата интернет-страница.

При објавувањето, СВТ не смее да биде помалку забележителна од другите податоци за кредитот кои ги објавува давателот. При нејзиното објавување, давателот е должен да го користи терминот „годишна стапка на вкупните трошоци“. При повторување на овој израз давателот може да ја користи и кратенката „СВТ“.

20. Давателот е должен на потрошувачот да му ја соопшти СВТ пред склучувањето на договорот за кредит.

21. Покрај СВТ, пред склучувањето на договорот за кредит, давателот е должен на потрошувачот да му ги соопшти и следните податоци:

- трошоците на кредитот, без оглед дали влегуваат или не во пресметката на СВТ - точка 17, потточка ж;
- условите за отплата на кредитот (број на рати, висина на поединечна рата, период на пристигнување и слично) и
- репрезентативен и разбирлив пример за висината на вкупните трошоци на кредитот и за СВТ.

22. Доколку не е возможно да се пресмета СВТ (не е можно да се предвидат датумите и износите на паричните текови - на пример кај кредитни картички и слично), давателот е должен да го извести потрошувачот за останатите видови трошоци кои е должен да ги плати, а кои се директно поврзани со користењето на кредитот (точка 17, потточка ж).

VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА СВТ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

23. Банка, односно штедилница-давател е должна да доставува Извештај за годишната стапка на вкупните трошоци на потрошувачките кредити (Образец 2) до НБРМ на полугодишна основа. Образецот 2 е составен дел на оваа одлука.

24. При пополнувањето на Извештајот за годишната стапка на вкупните трошоци на потрошувачките кредити (Образец 2) се применуваат следните правила:

а) Во колоната број 1 се наведува редниот број. За основните видови кредити се користат редните броеви 1, 2, 3, 4 итн., додека за подвидовите на кредитите се користат редните броеви 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 итн.

б) Во колоната број 2 се наведуваат видовите кредити, при што во рамки на основните видови банката, односно штедилницата ги прикажува подвидовите кредити, во зависност од периодот на вкатување, обезбедувањето, валутата, намената и други критериуми врз основа на кои банката, односно штедилницата ги одредува подвидовите кредити.

На пример:

1. Ненаменски кредити во денари
 - 1.1 обезбедени со депозит;
 - 1.2 обезбедени со залог.

в) Во колоните број 3 и 4 се впишува највисоката и најниската вредност на СВТ за одделен вид и подвид кредит, во зависност од рочноста на кредитот.

25. Рокот за доставување на Извештајот од точка 23 е петнаесет дена по истекот на периодот за кој се доставува Извештајот.

26. Банката, односно штедилницата е должна да го изготви првиот Извештај од точка 23 од ова одлука со состојба на 30.06.2008 година и да го достави до НБРМ најдоцна во рокот утврден во точка 25 од оваа одлука.

27. Народната банка може да го објави Извештајот од точка 23 од оваа одлука.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

28. Одредбите од оваа одлука не се применуваат на договорите за потрошувачки кредит, кои се склучени пред отпочнувањето со нејзината примена.

32. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2008 година.

33. Со почетокот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за пресметување и објавување на ефективна каматна стапка на кредитите и депозитите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/2005).

О.бр. 02-15/VIII-2/2007

29 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

Образец 1

Преглед на парични текови за потребите на пресметка на СВТ

Давател _____

Адреса и телефон на давателот _____

Валута _____

Износ на кредитот _____

Годишна стапка на вкупни трошоци-СВТ (%) _____

СВТ прилагодена (%) _____

фиксна за период од _____

променлива за период од _____

Номинална каматна стапка (%) _____

Ред. бр.	Датум на паричен тек	Изплата на кредит	Друга изплата	Отплата (главна)	Камата	Други надомеси	Состојба на кредитот	Паричен тек по основ на обезбедувањето	Ошк	Нето паричен тек	Дисконтиран нето паричен тек	Дисконтирана изплата на кредитот	Дисконтиран паричен тек на обезбедувањето
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9=3-6+ претходен ред од 9	10	12=(6+7-8)÷(3-4)	13	14	15
0													Оваа колона ја потолкнува само банката или штедилницата
1													
2													
3													
4													
5													
6													
...													
...													
...													
Вкупно													

Напомена: Исканжана годишна стапка на вкупните трошоци важи на дагумот на работот на парични текови.

Аудитетот го вклучува износот на главна камата....

Останати трошоци поврзани со одобрувањето на кредитот, а кои не влегуваат во пресметката на СВТ:

- трошоци поврзани со несполнување или ненавременно исполнување на обврските по договорот за потрошувачки кредит
- трошоци за трансфер на средства по кредитот (платен промет)
- трошоци, освен куповната цена, што ги плаќа потрошувачот при купување на стоката или користењето на услугата, без оглед на тоа дали плаќањето се врши во готовина или на кредит
- трошоците за кланарни и стични трошоци со кои е условено одобрувањето на кредитот
- трошоци за осигурување или гарантирање на кредитот, освен оние наменети за обезбедување на плаќањето во случај на смрт, болест, инвалидност или незабременост на потрошувачот во износ до или помал од износот на кредитот заедно со каматата и другите трошоци со кои се условува одобрувањето на кредитот
- трошоци за проценка на вредноста на инструментот за обезбедување
- нотарски услуги
- наместоци за добивање на разни уверенија, дозволи, потврди, и решенија од надлежни тела и органи
- останати трошоци.

Банка/штедилница

Образец 2

Извештај за годишната стапка на вкупните трошоци на потрошувачките кредити
состојба _____ година

[illegible]

*Согласно дефиницијата за Договор за потрошувачки кредит од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити (член 2 точка 3 потточка 1), со терминот "потрошувачки кредити" се опфатени и станбените кредити и другите видови кредити, кои ги исполнуваат условите предвидени во Законот.

1385.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 53 став 2 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ НА ФИЛИЈАЛА НА СТРАНСКА БАНКА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука подетално се пропишува примената на одредбите од Законот за банките кои се однесуваат на супервизорските стандарди, управниот одбор, извештаите, сметководството и ревизијата, банкарската тајна, супервизијата, надзорот и мерките, при работењето на филијала на странска банка во Република Македонија (во понатамошниот текст: филијалата).

2. Одлуката не ја исклучува примената на сите останати одредби од Законот за банките кои не се подетално пропишани со оваа одлука, а кои се однесуваат на супервизорските стандарди, управниот одбор, извештаите, сметководството и ревизијата, банкарската тајна, супервизијата, надзорот и мерките.

II. СУПЕРВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

1. Солвентност и адекватност на капиталот

3. Филијалата е должна да утврдува стапка на адекватност на капиталот, согласно со Законот за банките и подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, имајќи ги предвид одредбите од точка 4, 5 и 6 од оваа одлука.

4. Депозитот кој странската банка е должна да го уплати и да го одржува, согласно со Законот за банките, има третман на сопствени средства. Зголемувањето на сопствените средства на филијалата може да биде само во паричен облик.

5. При утврдувањето на стапката на адекватност на капиталот на филијалата, се применува методологијата пропишана од Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка), при што се имаат предвид одредбите од оваа одлука.

6. При утврдувањето на активата, пондерирана според ризикот, на изложеноста на филијалата кон странска банка која ја отворила (во понатамошниот текст: странската банка) се применува пондер од 0%.

2. Управување со ризици

7. Странската банка е должна со општ акт и интерни процедури да ги пропише критериумите, начинот и методите на управување со ризиците од страна на филијалата, почитувајќи ги минималните стандарди пропишани од страна на Народната банка.

Доколку дојде до измена и дополнување или носење на нов општ акт и интерни процедури, филијалата е должна да ги достави до Народната банка, најдоцна во рок од 20 дена по нивното донесување.

3. Изложеност

8. Вкупната изложеност на филијалата кон странската банка и лицата поврзани со неа, не смее да го надмине износот на вкупните обврски на филијалата кон странската банка и лицата поврзани со неа.

Во изложеноста од став 1 од оваа точка се вклучува и изложеноста кон лицата кои управуваат со филијалата и лицата поврзани со нив.

Во утврдувањето на вкупните обврски од став 1 од оваа точка, се зема предвид и износот на депозитот кој странската банка е должна да го уплати и да го одржува согласно со Законот за банките.

9. За кредитите и другите облици на изложеност кон лице и него поврзани лица, освен лицата од точка 8 од оваа Одлука, со чие одобрување се достигнува или надминува 10%, 15% или 20% од сопствените средства на филијалата, потребна е претходна согласност од надлежен орган од странската банка.

10. Вкупниот износ на сите големи изложености на филијалата не смее да го надмине осумкратниот износ на сопствените средства. Изложеноста спрема лицата од точка 8 од оваа одлука не се вклучува во вкупниот износ на сите големи изложености.

III. УПРАВУВАЊЕ СО ФИЛИЈАЛАТА

11. Странската банка го уредува управувањето со филијалата со интерен акт, согласно со финансиските активности кои ги врши филијалата и висината на ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности.

Со интерниот акт од став 1 од оваа точка, се уредува бројот, составот, надлежностите, правата, одговорностите и начинот на работење на органите на филијалата и на лицата кои управуваат со филијалата.

12. Лицата кои управуваат со филијалата треба соодветно да ги исполнуваат условите за член на управен одбор, пропишани во Законот за банките и подзаконските акти донесени врз основа на тој Закон.

Лицата кои управуваат со филијалата ги именува странската банка, по претходно добиена согласност од гувернерот на Народната банка.

13. Лицата кои управуваат со филијалата се одговорни за вршење на работите кои согласно со Законот за банките ги вршат членовите на управниот одбор.

14. Доколку бројот на лица кои управуваат со филијалата се намали под пропишаниот број од Законот за банките, странската банка е должна да именува лице или лица кои привремено ќе управуваат со филијалата - вршител/и на должноста, најдоцна во рок од осум дена од денот на намалувањето на бројот.

Вршителот на должноста од став 1 од оваа точка треба соодветно да ги исполнува условите за лице со посебни права и одговорности во банка, пропишани во Законот за банките и подзаконските акти донесени врз основа на тој Закон.

Странската банка е должна да ја извести Народната банка за именувањето на вршител/и на должноста. Вршителот на должноста може да ја извршува оваа функција најмногу три месеци.

Странската банка е должна во период од 30 дена по именувањето на вршител/и на должноста, да поднесе барање до Народната банка за претходна согласност за именување лице кое ќе управува со филијалата.

IV. ИЗВЕШТАИ, СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

15. Филијалата е должна да доставува извештаи и податоци до Народната банка, согласно со формите, видовите, методологијата, содржината и роковите пропишани од страна на Народната банка.

Филијалата е должна да ги објавува извештаите и податоците пропишани од страна на Народната банка.

16. Сите извештаи и податоци се доставуваат до Народната банка и се објавуваат на македонски јазик.

17. Покрај годишниот извештај за работењето и извештајот за извршената ревизија, филијалата е должна да достави до Народната банка и годишен извештај за работењето и извештај за извршената ревизија на странската банка, вклучувајќи и извештај за извршена ревизија на консолидираните финансиски извештаи на банкарската група, доколку странската банка е член на таква група.

Извештаите од став 1 од оваа точка, филијалата е должна да ги достави најдоцна во рок од 30 дена од нивното усвојување од страна на надлежен орган на странската банка или на матичното лице на банкарската група.

18. На друштвото за ревизија кое врши ревизија на годишните финансиски извештаи на филијалата, соодветно се применуваат одредбите од Законот за банките кои се однесуваат на ревизијата.

На друштвото за ревизија кое врши ревизија на годишните финансиски извештаи на странската банка, односно на консолидираните финансиски извештаи на банкарската група, се применуваат одредбите за ревизија кои важат во земјата каде се наоѓа седиштето на странската банка, односно седиштето на матичното лице на банкарската група.

V. БАНКАРСКА ТАЈНА

19. Филијалата може до надлежниот супервизорски орган на земјата во која е регистрирано седиштето на странската банка, да достави документи, податоци и информации, кои согласно со Законот за банките се сметаат за банкарска тајна, доколку тие се потребни за супервизијата на странската банка.

Надлежниот супервизорски орган од став 1 од оваа точка е должен да ги чува добиените податоци и може да ги користи исклучиво за целите за кои се добиени.

VI. СУПЕРВИЗИЈА И НАДЗОР

20. Народната банка врши супервизија на работењето на филијалата во согласност со одредбите на Законот за банките, подзаконските акти донесени врз основа на тој закон и договорите склучени со надлежниот супервизорски орган на земјата во која е регистрирано седиштето на странската банка.

VII. МЕРКИ

21. Доколку филијалата или странската банка не ги почитува прописите со кои е уредено работењето на филијалите во Република Македонија или не ги почитува нејзините интерни процедури, гувернерот презема мерки и определува рокови за нивно спроведување, согласно со Законот за банките.

22. За мерките преземени согласно со точка 21 од оваа одлука, Народната банка ја известува странската банка (доколку мерката е преземена кон филијалата) и надлежниот супервизорски орган на земјата во која е регистрирано седиштето на странската банка.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

23. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/VIII-3/2007
29 август 2007 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

1386.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 4 став 3 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОТВОРАЊЕ ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА РЕЗИДЕНТИ

I. Во Одлуката за начинот на отворање девизни сметки на резиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр.41/2007), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава II точка 2 потточка б) став 3, зборовите „подолг од“ се заменуваат со зборовите „од најмалку“.

2. Во глава II точка 3 став 2, по зборот „оригинал“ се додаваат зборовите „или во фотокопија заверена од овластено лице (нотар)“.

3. Во глава III точка 7, на крајот на реченицата точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а банките се должни да го усогласат своето работење со одредбите на точките 2, 3 и 4 од оваа одлука најдоцна до 31.10.2007 година“.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/VIII-4/2007

29 август 2007 година

Скопје

Претседател

на Советот на Народната банка

на Република Македонија

Гувернер,

м-р **Петар Гошев**, с.р.

1387.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 24 став 3 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ

I. Во Одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/2007), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава II точка 2 по став 1 се додава став 2 кој гласи:

„Банка може да отвори сметка на барање на нерезидент физичко лице кое физички не е присутно во банката, врз основа на дадено писмено овластување заверено кај овластено лице (нотар), само во случаите кога лицето:

а) се стекнува со денарски побарувања по основ на исплати на обврзници издадени од Република Македонија по сила на закон: или

б) се стекнува со наследство на парични средства депонирани кај банка врз основа на правосилно судско решение.“

2. Во глава II точка 3 потточка б) алинеја 1, по зборот „исправа“ се става точка и зборовите до крајот на алинејата се бришат.

Во алинеја 2, зборовите „лична исправа“ се заменуваат со зборовите „негова важечка лична или патна исправа“.

По алинеја 2 се додава алинеја 3 која гласи:

„- За лицата овластени за отворање на сметка на нерезидент кој физички не е присутен во банката - копија од важечка патна исправа заверена кај овластено лице (нотар), писмено овластување заверено кај овластено лице (нотар) во кое јасно е наведена намера на лицето да отвори сметка во конкретната банка, како и причината поради која се отвара сметката согласно точка 2 став 2 од оваа одлука, како и важечка лична или патна исправа на овластеното лице за отворање на сметка наведено во овластувањето.“

Во точка 3 став 2 зборовите „подолг од“ се заменуваат со зборовите „од најмалку“.

3. Во глава II точка 5 став 2 зборовите „пред истекот на рокот за важноста на патната исправа“, се заменуваат со зборовите „веднаш по истекувањето на рокот на важност на патната исправа врз основа на важечка патна исправа.“

4. Во глава II точка 7 став 1 во првата реченица, зборот „затвори“ се заменува со зборот „блокира“, а зборот „нерезидентот“ се заменува со зборот „нерезидент“.

Во точка 7 став 1 потточка б) по зборот „сметките“ се додаваат зборовите „на нерезидентот правно лице“.

Во точка 7 став 2 се менува и гласи:

„Банката не може да врши никакви плаќања со средствата на сметките по нивното блокирање, сѐ до ажурирањето на потребната документација согласно точка 2 и точка 3 од оваа одлука, односно до добивање на инструкции од нерезидентот за еднократен пренос на средствата на негова сметка кај друга овластена банка во земјата, односно на негова сметка кај странска банка.“

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:

„Банката е должна да воспостави и да води евиденција за блокираните сметки.“

Начинот на воспоставување и водење на евиденција за блокираните сметки го уредува банката со интерен акт.“

5. Во глава III точка 13 став 2, по зборот „оригинал“ се додаваат зборовите „или во фотокопија заверена од овластено лице (нотар)“.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/VIII-5/2007

29 август 2007 година

Скопје

Претседател

на Советот на Народната банка

на Република Македонија

Гувернер,

м-р **Петар Гошев**, с.р.




www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007105